

201101002405

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 146 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ДИНАМИКА НА ПОРАСТОТ НА УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈАТА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ФИНАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА (*)

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат целите и годишната динамика на порастот на учеството на енергијата од обновливи извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија до 2020 година.

Член 2

Процентуалното учество на обновливите извори на енергија во потрошувачката на финалната енергија во 2020 година треба да изнесува 21 %.

Целниот процент од став 1 на овој член треба да се постигне со изградба на нови енергетски објекти кои користат обновливи извори на енергија како и засилени мерки на енергетска ефикасност согласно Стратегијата за искористување на обновливи извори на енергија до 2020 година во Република Македонија и Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020.

Член 3

Динамиката на постигнувањето на целниот процент на учеството на обновливите извори на енергија во потрошувачката на финалната енергија до 2020 година, треба да изнесува:

Целен процент	Година
17,6 %	до 31.12. 2013
18,1 %	до 31.12. 2014
18,5 %	до 31.12. 2015
18,9%	до 31.12. 2016
19,0 %	до 31.12. 2017
19,5 %	до 31.12. 2018
21,0 %	до 31.12. 2019
21,0 %	до 31.12. 2020

Член 4

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за целниот процент на енергија произведена од обновливи извори на енергија, как о и начинот и динамиката на постигнување на целниот процент на енергија произведена од обновливи извори на енергија (“Службен весник на Република Македонија” бр.141/2010) .

(*) Со оваа одлука се врши усогласување со Директивата 2009/28/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 2009 година за промоција на користење енергија од обновливи извори и со која се изменуваат и дополнуваат и последователно се укинуваат директивите 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС (Службен Весник на Европска Унија L 140/16), CELEX број 32009L0028

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр.51-3614/2
19 јули 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Република Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.